

Обвинетите се обична куртизана за политичарите, која секој може да ја купи за пет пари, иако и во неа може да се пронајде ронка душа, па макар таа и да била човечка.

Сепак, ова правило не важи за македонската политичка врхушка која, да потсетиме, е идентична со претходната, а таа сега се обидува да ја симне оваа власт, бидејќи апси на иста финта.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

**Н**ајновите апсења на истакнати судии, директори, заменици-обвинители, адвокати и политичари, поврзани со случајот "Јака табак" претставува мошне сериозен правосуден настан, бидејќи на испит се не само Министерството за внатрешни работи, туку Одделот за организиран криминал при Државното јавно обвинителство и Кривичниот суд во Скопје, кој мора да одговори дали има или нема вина кај осомничените лица.

Сега оваа дилема претставува најголема јамка или стапица за домашните политичари и аналитичари, затоа што

# КОЈ ВО МАКЕДОНИ КОЈ Е БОНАПАРТА?

со апсењата позицијата го крева својот рејтинг, додека опозицијата ги употребува сите свои валидни средства, дури и валканите арсенали за да докаже дека начинот на приведување на инволвираните "апаши" е несоодветен, односно при евентуална ослободителна пресуда народот ќе ја памети само црната дамка, а чесноста секогаш била занемарена од страна на методите на политиката во Република Македонија.

Поради ова политичкиот циркус се сели од Радовиш во Скопје, а за некое време ќе се дава претстава во некој друг град, со некои други актери или мајтапии. Меѓутоа, со текот на времето интересот за овој вид циркуски претстави опаѓа, бидејќи народот веќе не

им верува на циркузантите, туку на парите, кои светот го вртат околу малиот прст, исто како и народот со кој може лесно да се манипулира.

### МЕЧКИТЕ СЕ БУДАТ ОД СОН

Во овој момент обвинетите се обична куртизана за политичарите, која може секој да ја купи за пет пари, иако и во неа може да се пронајде ронка душа, па макар таа и да била човечка. Сепак, ова правило не важи за македонската политичка врхушка која, да потсетиме, е идентична со претходната, а таа сега се обидува да ја симне оваа власт, би-

дејќи апси на иста финта.

Во што се состои грешката на власта, која со лисици на рацете приведува пред истражен судија истакнати: директори, владини функционери, судии, правобранители итн.?

Според многу истакнати правници, сегашниот пристап на власта го занемарува принципот на презумпција на невиност, но ако грешката ги буди од заспаниот сон скриените мечки, тогаш стравот го зголемува политичкиот рејтинг на премиерот, така што исходот од борбата против корупцијата во македонското општество е сè поголем. Но, принципот на морковот и на стапот не може вечно да трае и да ја задржува тензијата на посакуваното ниво. Оваа игра прет-



# БАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА

ставува меч со две острици, во која секој може да согори, дури и владетелот кој го диктира темпото на апсења. Имено, владеењето на правото оди во погрешна насока, така што оваа ситуација може да создаде предуслови за сериозна политичка криза на која всушност долго време се повикува анемичната опозиција. Во тој случај се наметнува прашањето дали опозицијата создава политичка криза за да се дојде до власта. Но, во меѓувреме, што ќе се случи со борбата против корупцијата? "Ренту-поткоњак!" Или тоа беше друга тема за обработка, која е актуелна само додека ВМРО-ДПМНЕ е на власт.

Според ова, судбината на 15 луѓе вмешани во аферата тешка 17 милиони евра, осомничени за злоупотреба на службената положба во матни зделки со тутун од државните резерви, е неизвесна, бидејќи ниту можат да се спасат од медиумското апсење, ниту можат да му се молат на СДСМ дека ќе ги спаси од јавниот непринципиелен линч, затоа што политичарите ги боли уво што тие имаат лисици на рацете. Тие нема да се прв или последен пример во Македонија, бидејќи во нашата царштина има доволно примери за непримерена "будалаштина".

Денес си на врвот од политичката кариера, а утре можеби ќе се најдеш долу. Историјата памети многу вакви примери, кои доволно зборуваат за погрешната политичка насока или тактика. Затоа во контекст на ова се наметнува прашањето дали премиерот може пре-

да го откријат криминалот, тие ги сокриле трагите од девијантните појави од продажбата на тутунот, кој бил во сопственост на Бирото за стокови резерви. Осомничените тврдат дека тутунот се наоѓа во магацините на "Јака табак", иако жолтото злато веќе било продадено. За оваа работа молчеле јавната правобранителка и судијката од Струмица, иако сомнителниот предмет директно им бил на увид во нивни раце.

"На Буџетот на државата му се нанесени милионски суми евра штета, а истовремено на 'Јака табак' и е овозможено да се здобие со противправна имотна корист од повеќе од 10 милиони евра", изјави портпаролот на МВР, Иво Котевски.

Уапсените биле приведени од страна на МВР, а најголем дел од нив потекнуваат во Радовиш. Овој пример покажува дека полицајците сè повеќе имаат работа, но се помалку простор има во ис-

**Дали премиерот може преку ваквата медиумска претстава да ја достигне славата на Наполеон? Не, затоа што овој цар имал своја политичка големина, која ја градел преку воената умешност, така што она што преку ноќ го стекнал, а тоа е круната - набрзо ја изгубил.**

резерви, Радован Поповски; заменик-јавен правобранител на Струмица, Мирјана Панажотова; директор на "Јака табак", Ѓорѓи Теневски; поранешен директор на "Јака табак", Димитраки Георгиев; финансиски директор на "Јака табак", Татјана Крстева; поранешен финансиски директор на "Јака табак", Магде Николова; директор на обработка и продажба, Васил Ристовски; како и поранешни членови на Комисијата за проценка на тутун - Страшо Нелковски, Владимир Медрежановски, Даме Пеливановски, Валентина Ристова, Васе Симовска Бошкова, Димитрија Георгиевски од "Тутунски комбинат - Прилеп"; Саботко Стојковски, вработен во Институт за тутун во Прилеп; и Роза Делева, судија во Основен суд Струмица во Струмица.

## РЕЗУЛТАТИТЕ ИЗОСТАНУВААТ

Како што и се очекуваше, бордот на директори на "Јака табак" Радовиш застава на страна на обвинетите. Претседателот на бордот, Благој Камчев, тврди дека купопродажбата на тутунот од стокови резерви е избелена во регуларната постапка.

"Се изврши судско порамнување, со кое тутунот заложен за обезбедување на побарувањата на Министерството за финансии - Биро за стокови резерви, во вкупно количество од 3 милиони 176 илјади 253 килограми, по класи и по

# ЈА Е НАПОЛЕОН, А

ку ваквата медиумска претстава да ја достигне славата на Наполеон? Не, затоа што овој цар имал своја политичка големина, која ја градел преку воената умешност, така што она што преку ноќ го стекнал, а тоа е круната - набрзо ја изгубил.

## СОМНИТЕЛНИ ЗДЕЛКИ

Во кривичната пријава на Министерството за внатрешни работи се нагласува дека првите луѓе на "Јака табак" од Радовиш два пати продале еден ист тутун. Тој не смеел да се продава затоа што бил заложен под хипотека. А, парите од продажбата, според МВР, завршиле во рацете на осомничените лица. Ова било правено со помош на членовите на владината Комисија за проценка на тутунот, а за пет години се смениле две комисији. Но, наместо членовите

тражниот затвор во "Шутка". Поради ова, дел од упасените затворскиот живот го минуваат по полициските станици, каде сè уште може да се пронајде столц за криминалците. Но, според законската регулатива само истражниот судија може по распитот на осомничениот да одлучи дали ќе треба лицето да биде пуштено на слобода за да се брани, или дел од својот живот ќе мине во мизерните простории на истражниот затвор во "Шутка".

Во секој случај, циркусот го прават сите, а другите им се ситат, иако можеби некои од инволвираните во аферата се невини и затоа вечно ќе ги следи црната дамка, која нашиот народ ја памети, а не ја брише од свеста. Тоа значи дека осомничените се принудени да играат онака како што им свират од власта, но и од опозицијата, која од нивната мака бере плодови.

Во овој случај осомничени се: поранешен директор на Бирото за стокови

берби, се предаде во сопственост и владение на Министерството за финансии - Биро за стокови резерви, со што целокупниот договор на 'Јака табак' од Радовиш на име главен долг, камати и трошкови се сметаат за измирени", истакна Благој Камчев.

Реакцијата беше очекувана, бидејќи кој си ја има мувата на капата може сè да зборува, дури и да ја закопа воената секира, иако отровните стрели "фрчат" на сите страни. Но, сепак тие не ја погодија целта - борбата против корупцијата, која заглави во политичката кал. Имено, без разлика на тоа што намерата е прониклива и вредна, сепак резултатите изостануваат, бидејќи медиумскиот пристап ги нарушува основните човекови права и слободи. Тоа значи дека тутуноберачите не го собраа тутунот, туку го обраа бостанот. Но, кој во оваа афера е тутуноберач? Овој одговор треба да го даде судот?! Засега ниту Владата ниту осомничените се тутуноберачи.